

ЧЛЕНСКА КНИШКА ЗА КАРАМАНЛИС



Организацијата на Македонците потомци од Егејскиот дел на Македонија сака да го зачлени грчкиот премиер Костас Караманлис во своето здружение.

"Организацијата на Македонците потомци од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола, со воодушевување го прими јавното декларирање на премиерот Костас Караманлис во Стразбур дека е Македонец, еден од два ипол милиони Македонци кои живеат во соседна Грција. Поради таквиот личен демократски гест на Караманлис, кој јавно се декларира дека по род е Македонец, ни даде за право да го зачлениме во Организацијата на Македонците потомци од Егејскиот дел на Македонија (ОМПЕМ). Членската книшка ќе му ја испратиме

на неговата домашна адреса", изјави претседателот на ОМПЕМ, Гоце Петровски.

НОВА АНТИКОРУПЦИСКА КОМИСИЈА

Собранието ги избра членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата во државава. Во новиот состав влегуваат Иљами Селами, Ариф Муса, Цветко Мојсовски, Зоран Додевски, Мирјана Димовска, Љубинка Муратовска-Маркова и Мане Колев.

СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА ВО БИТОЛА

При посетата на Битола премиерот Груевски рече дека Владата финансиски ќе ги поддржи проектите: изградба на слободна економска зона, уредување на пристапите кон Битола и изградбата на ски-лифт на Пелистер. Реализацијата на проектот за изградба на слободна економска зона ќе почне за брзо време, а ќе се гради во две фази. Според претседателот на македонската Влада, реализацијата на овој проект ќе значи можност за привлекување странски инвеститори, особено од соседните земји - Грција, Бугарија и Албанија, со што ќе се отворат голем број работни места за битолчани.



ДУИ ИЗЛЕЗЕ ОД СОБРАНИЕТО



Демократската унија за интеграција одлучи да го напушти Собранието. Како што истакна лидерот на ДУИ, Али Ахмети, ваквата одлука е поради тоа што не се подготвени да бидат дел од Собранието и од политичкиот

процес во кој во континуитет се врши мајоризација на Албанците.

"Не можеме да бидеме дел од институции кои го уништуваат охридскиот Договор", додаде Ахмети.

"БУШАВА АЗБУКА" ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ДЕЦА ВО ДИЈАСПОРАТА

Агенцијата за иселеништво планира со познатата емисија "Бушава азбука" да им помага на децата на македонските иселеници да ја учат азбуката на јазикот на нивните родители. Идејата е популарната емисија да се сними на ЦД, кои ќе бидат копирани во околу 30.000-50.000 копии. Според директорот на Агенцијата, Васил Наумов, акцентот на акцијата е ставен врз децата и насочен е кон нивното образование и запознавање на македонската култура, литература и традиција. Оттука од Агенцијата сметаат дека е најпогодна "Бушавата азбука" со која растеа генерации деца во Македонија.

ИСПРАТИ
СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ
ПОДАРОК

- На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
- Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
- Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
 *со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
 20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК
 За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON поим
 Толкувањето го добиваш веднаш.
 *со празно место како во примерот

ПОЛИТИЧКИТЕ НЕСОГЛАСУВАЊА ПРЕЧКА ЗА ВЛЕЗ ВО НАТО

Недостигот од политички дијалог во Македонија го нарушува имиџот на државата во клучна година за членство во НАТО и за почнување преговори за членство во ЕУ, заклучија македонскиот претседател Бранко Црвенковски и генералниот секретар на НАТО, Јап де Хоп Шефер, при средбата во Брисел. Повеќе од половина од средбата им посветија токму на политичките несогласувања во нашата земја. Според Шефер, комуникацијата меѓу Владата и опозицијата е од големо значење, меѓу другото, и поради имиџот на земјата. Процесот кој води во ЕУ и во НАТО е многу важен и затоа сите партии и Собранието мора да функционираат нормално.

Според дипломатите, тој на средбата рекол дека во НАТО не постои замор од проширување, но и дека работата не е завршена така што не постои гаранција дека Македонија ќе биде поканета да стане членка. Бранко Црвенковски прв пат откако е шеф на државата го посети седиштето на Алијансата во Брисел и се сретна со нејзиниот прв човек.

МАКЕДОНИЈА ВРАЌА ДОЛГ КОН КРЕДИТОРИТЕ

Со отплата на 50 милиони долари кон САД и Кувајт, Македонија ја почна предвремената исплата на долгот кон Парискиот клуб на кредитори. Долгот се исплатува со парите од девизната сметка на Владата во Народна банка, обезбедени од продажбата на "ЕСМ Дистрибуција" и од останатиот државен имот.

Според министерот Трајко Славески, парите од оваа сметка согласно аранжманот со ММФ не смеат да се користат за инвестирање за конкретни проекти, а има согласност да се употребат за исплата на долгови.



ПРОКРЕДИТ БАНКА СО ПРВ БАНКОМАТ ВО ШУТО ОРИЗАРИ

Деновите Прокредит банка во Шуто Оризари го постави првиот банкомат во оваа скопска Општина.

"Водени од успешната соработка со жителите на Шуто



Оризари и потребите на нашите клиенти, најдовме начин да им овозможиме 24-часовен пристап на граѓаните до нивните средства", изјави Натка Кирова, раководител на експозитурата во Шуто Оризари.

Во досегашното осуммесечно работење, оваа експозитура има отворено повеќе од 450 сметки на физички лица, а има исплатено повеќе од 530 кредити на претпријатија, во вкупен износ од повеќе од 575.000 евра.

ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

На 23 и 24 февруари во организација на КЦ "Скрб и утеха" во КИЦ салон "19,19" по 14 пат се случуваат семакедонските средби "Дионисови чествувања-Мину Угриновска". Средби во духот на Европа без граници и слободна културна размена. Прв пат гостуваат Македонците од Гора, Р Албанија, со фолклорна група, вокалната група "Пела" од Словенија, поезија и песни од Пирин и Родопите, македонски песни од Егеј...

Предвидување во ЖИВО

ТАРОТ АСТРОЛОГИЈА

Јавете се веднаш

0590 22 202 + 888